

1949. 8, 27

252/1

Аниша Антова:

Мародна косија во Гора Гребен

Материјалот за овој реферат прибран е на десетдневната екскурзија која е направена през месец мај 1949 год. со студентите од етнолошката група и тоа од следните лица:

Пола Поповска од с. Стевче 50 год.

Даница Ивановска од с. Лесковец 70 год.

Василка Несторица од с. Шурленци 57 год.

Зроса Гупоска од с. Долно Перово 66 год.

Таса Бангодова од с. Дриени 73 год.

Мара Попова од с. Чаре двор 90 год.

Трикуп Андоновски од с. Чаре двор 83 год.

Освен од овие лица прибрани се свидетелства и од други лица и нивните податоци се истоветни со податочите на посочените лица.

Прилог: 4 склици, 2 фотографии и една анамо-карта од посигурата во Гора Гребен.

## НАРОДНА НОСИЈА ВО ПРЕСЛА

Народната носија наред со другите културни пројави исто така е со документарна стојкост.

Народната носија во народот по својот убав изглед и богата украса е еден од најмоќните показватели на високиот художествен похват и усет на нашиот народ. Украсата со разни убави везони, ткаеници и плетива преди се се доказателство за естетското чувство. Исто така украсата на носијата ја покажува и големата способност на нашиот народ со кој тој ги задоволува своите естетски барања. Со оглед на тоа носијата се покажува како еден од најзначајните фактори во кој народот се пројавува како целостен мајстор-художник кој ја прилага својата способност за задоволдување на собствениот си вкус и за постигање на што поголема убавина во своето обликлло.

Поред сите овие естетски осекаи и способности на нашиот народ, во формирањето изработувањето и украсата на носијата како важен фактор се јавува природата и економиката на крајот, како и важните историски моменти.

Така ресенскиот крај како еден од доста богатите краеви, целиот обраснат во убаво зелени лади овоштија од една страна, заобиколен со бистрите води на Преспанско езеро од друга страна, чие население претежно се бази со земјаделие, риболовство и сточарство, има формирана своја носија. Фрху чие ѝ формирање има отпечаток природата и економиката на овој богат крај како и настапите историски моменти во ховој крај.

Нај чест мотив во везовете, ткаениците и длетицата од овај крај е "ведчето"/гранче/, кое ни покажува да жената работејки ја е копирала убавата природа каде ја заобиклуела и стилизирајки ја е пренела на своите кошули, брочи, чорапи, шегуни и др.

Во овој крај сиромашните како и богатите много пазат на присујноста убавината и добриот изглед на својето облекло. Своето облекло преспанците со едно име го викаат рувет или промена.

Својот рувет селатите не го изработуваат совсем сами. Некој делови сами ги шијат, везат и красат, а некој им ги шијат терзији било во град Ресен каде го носат приготвениот материјал-клашна или пак терзиите доводат во село каде им ги шијат шегуните, чупите, курдините и др.

Секој без разлика сиромав или богат пази да му е руветот ако не нов то барем чист и закрвен.

Руветот порано слабо се крпел, но во последно време тоа е честа појава. Кога руветот стигне за крпење тогај оваа работото прилага на жената. Маж па бил тој и овсем сам никога не се крпи, оти таа работа се рачуна да е испод машкото достоинство. Ако неме блиски кој би му ја свршиле оваа работото тогај тој ќе појде кај соседката која ќе го закрпи со готовност. Крпењето како и прањето се исклучиво женска работа и можите скоро никога не ја работат.

Младите често пати по брегите сакале да се китат и да се носат по удаво од другите и тие луге ги викали кибарлии, но се пак претераното китење не се гледало со добро око, и ише *иже ли букале фасуми*.

Голема разлика меѓу руветот на богатите и сиромасите нема, како што нема и поголема разлика меѓу лятната и зимната промена.

Женска промена - Женската промена од овој крај претруела много промени. Географско-економските прилики како и дулпото немирно време и востанија не идеа во прилог за одржувањето на носијата од овој крај која во своето минато е била много убава и китъаста. Во главно се одбележуваат 3 рази во дегенерирањето, ако овој збор овде може да се употреби, на носијата од овој крај.

Во првата *јаза* можеме да ја рачунаме женската промена од околу пред 100 год. која се састои во главно од кошула која е направена од бело дамашко ткаено платно. Кројката на кошулата е била слична како денешната т.е. направена од стан или станок како во разни села постојат разни наимени и од страните по 4 раборника или клина. На градите кошулата била отворена и дубоко до стомахот расечена. Ракавите на кошулата биле составени од цело платно и полтинче. Ракавите како и пазувите на кошулата биле богато извезени. Самата кошула на градите не се везела, а се ставале специјално извезени парчиња кои се викале „губиља“. Везок на ракавите достигнувал дури изнад лактите и во везот преовладува повеќу гувезлија и пукнина боја /портокалија/. Долниот дел на кошулата е бил украсен со омиња и свитки. Кошулата имала 8 раба од кој 4 били работени со чикме /чикме е вид на тантела кое се

работи со ѹгра шиечка/. Чикмето било богато изработено и ~~ши-~~  
роко околу 2 см. На останалите 4 раба на төбониците има рабо-  
тено раб-сејменско. Самата кошула не била много долга но се  
пак дюжината и достигала до под колена.

Душа-направена од астар памбук и алана. Сошиенак е  
така да мегу астарот и аланата е ставен памбукот и после со  
конец воправи редови е обшиена коко митак или памуклија. Ду-  
шата е од напред со широк разрез до стомахот отворена. Пъдни-  
ците на душата биле украсени со свитче и срма.

Шегун-направен од бела клашна со ракави. Шегунот как-  
и душата не ја шиеле сами жените, а терзији. После сочувувањето  
шегунот се го красел ѕами жените на пазувите и на ракавите.  
Красењето на ракавите во главно се состаело во бделно пригот-  
вени навезени парчиња кои се викале "прчалки" и кои се става-  
ле на ракавите од кога тие бидат завтарени. Красењето на пред-  
ниците исто е со посебно везено парче и после украсено уште  
со дрвена чоја, бикмиља, гајтани и др. Од назад шегунот има  
"китчиња" кои се спуштат од двете рамиња надоле. Тоа се устава-  
ри дегенерисани ракави и по раано тие парчиња били широки  
2-3 см. Од доле шегунот е украсен со чоја, свитки, китчи и кит-  
чиња. Кај шегунот има стан и клинови и на работите има рабуши  
кој пак од своја страна имат стапчиња. Во шегуните од тоа вре-  
ме имало по 4 рабуши.

Елек-чији грб е направен од алана памбук и астар и  
исто како кај душата. Предниците се направени од црна чоја ко-  
ја е поставена со астар. Елекот е отворен од напред и работите  
на отворет се украсени со срма. Елекот се закопчује со две  
намки и две петлици на појасот.

Појас-ткаен широк околу 5 см. се опашувале околу  
полојната.

Бофча-ткаена и украсена со дробни шарки за постари  
те, а за помладите искована со срма и украсена со шулои.

Цубето-направено од црна клашна. Јубето се шиело од  
терзија, а после жените го краселе со бикмиља и гајтани. Јубето  
има 6 клина кои сочинујат 3 дулка. Орнаментите на украсата на  
џебето се повеќе ведчиња и то груписани повеќе. Само на една-  
та страна на јубето има 15 ведчиња, а некога и повеќе. На друга  
та страна исто. Јубето има и џебави околу кој пак има украса  
од гајтани и бикмиља. Предните работи на јубето се обшивени со  
ѓувезли чоја и гајтани и се завратени, а во далнато ќуме има

има пак украс од свитка и кадибе.

Характерно е за оваа фаза што во сите делови од, носијата преовладува портокалијата боја. Но касно оваа боја се изостава и место неја се уведуе по темна гувезлија која личи повеќе на бордо.

Како втор период од дегенерирањето на женоката и носија може да се рачуна времето пред восстанието. Тогај жените носат кошула исто како и по рано само што везот е веќе значително поголем. На ракавите везот е околу 5-6 см додека везот на предниците совсем изчезнуе. На работете на предниците и затилокот останува само мал украс "кришкање". Резењето на ракавите станува од спако и се почнува прво со браздењето и тоа со најтешката боја црната. Браздењето овдека е само со црна боја додека по рано се браздело со разни бои. Браздењето секога иде по два пати се пушта и се повтора. После браздењето се пристапува кон полнектот кој е со разни бои но карактерно е да сите бои се затворени така да обштото впечатление е да бойте се по темни. Нај чест мотив во везењето е ведчето. Во самото ведче се извесени "очињата" а на врвот на ведчето се крстињата. Работ на ракавите е убаво сплетен и тоа се вика поплита на робот. Самата кошула претрпнуе некој промени. Чакмето на работете се смалува, како што се смалува и должината на кошулата која достига сега до колена. Бидејќи кошулата е доста кратка жените од доле облечувала гашти со долги ногавици чии краеви биле украсени со ојмиња и басма. Гаштите на ногите се местеле така да и при одење украсениот дел од ногавиците се гредал. На градите на место на везот се јавува гулник кадијен или свилен украсен со ојмиња, свитки и пердури.

Шегунот претрпнуе некој ~~измена~~ некој измени. Парчињата кои висења од рамињата изчезнуваат. Изчезнува и богатиот вез од предниците и се заменува со алаџа или чоја. Веаените прчалки од ракавите ги заменува по прста украса "китой". Долниот дел на шегунот ја изгуби убавата украса од нераџаста боја и ја заменува со друга по мала но во позатворен ток. Се смалуваат и работите и сега места на 4 раба остануваат работи на само на 2 раба кои имат пак по 4-5 стапчиња.

Појасот веќе не е ткаен првен но при плутен долг околу 20 м.

Характерно е за оваа епоха што тонот на бойте е по затворен од портокалија провога кон позатворено првено до бордо. Оделните промени од носијата ја губат богатата украса и се заменува со по прста и по мала.

да руветот-промената за секој ден била по стара и износена. Обично износената премена за празнични денови станудала за секој ден така да голема разлика меѓу празничната и секојдневната премена не е.

Празничната премена се дополнува уште и со накитот. Така на градите се ставале "гендар" направен од турски грбчиња. На куковите протнати на појасот ставале сребрени токи. На градите ставале уште и "копец" со три синцира и на крај "гугутче". Копецот се ставал на градите, а гугутчето на рамото. На градите ставале и "кордон" направен од турска мечудија на синцир. На полоѓнатата носеле сребрни парти, големи повеќе во листовидна форма.

По извонредно празнични денови за постигнување на што по улога форма и по добивче и што ќе добар изглед жените облечувале и по две чубиња. Около вратот пуштено по работете на щубето се ставало свилено шалче кое го купувале во Град Ресен. На појасот под пафти се ставало исто такво свилено шалче и под него убава свилена шамија.

Невестата или како јамо викат "нестата" на ден на свадбата облечува совсем нов рувет специјално приготвен за тој ден. Нестата како на денот на свадбата така и извесно време после тоа носи по две чубиња. На појасот нестата носи по три шамии бела, прна и црвена и над нив убави сребрени парти. Нестата за прв пат на денот на свадбата во својата коса уплетува прило и во него русумен и таблаанка. На главата ставале уште и сокаж целиот извезен чии крај е направен како јагулка-капуљача. Над сокажот се ставала убава морна шамија-чкеја украсена со омиња чии краеви само се заврлат назад. Над се ова се става венец исплетен од разни цвета така да преоставува читава бавча на главата на невестата. Венецот се правел од лозница и во него упложен босилок, дундуле и др. Под венецот спуштен над лицето бил првевот-танска, свилена, провидна, црвена шамија кој невестата го носи три дена. Главата освен тоа била украсена и со много накит како пилиња, постлиња, чипчиња, рејмиша и др. На ногите обувале убаво изшарани чорапи и кондури врзани чи-гети, кои невестата ги носи и после свадбата. Нестата уште носи и опрегач кој е мала тесно исткаена скутача изшарана со разни шари. На работете на опрегачот имало долги кивчиња во разни бои.

Девојачката премона се разликувала од таа на жените што момите-чупите неги везеле ракавите на своите кошули, асе задоволувале само со мал украс на работите на ракавите. Шегуните на чуните биле пријни со долги ракави. Гробот и предниците на шегунот биле од шајак, а ракавите како кај чуната, од алаци. Место ткаени борчи поседе борчалиши шарени од платно, а во празник од кадије или свила. Чупите во свајата коси не уплатувале туко приле.

Денешна носија. - Турското робство, долгото немирно време и честите размирици и востанија много влијаева на измената на женската носија од овој крај. По тоа време народот под влојание на разните историски моменти ги напуштува старите навики и обичаи за облечувањето затоа што тоа го бараа и наложуева самите прилики. По додна кога настанаа по мирни времиња немаше потреба да се обновува старото. Новото време како да идеше во прилог на овоа така да младите генерации во желанието за нов и поудобен живот лесно раскинуваат со старите традиции.

Така да востанието кое настануе во 1903 год. и долготот период од немирно време после него, внесујат големи промени како во женската така и во машката носија.

Сега женската носија во главно се состои од кошула која е слична со поранешната само што знатно се стеснува и изгубува два клина од страните. Чикмето на работите толку се смалува да јадам да познава. Ракавите го губат везот и полтинчето така да сега се ќе составени од едно платно кое е така тесно да се пришева уз раката. Самата кошула е много куса току да јадам дастига до колена. Под кошулата се поси плетена ванела чии ракави се долги така да се гледат испод завршениите ракави од кошулатата. Често во летно време место цела ванела плетат сама ракавчиња кои ги стават на рацете. Ванелата често пати е бела но може да биде и во други бои.

Чуната си остануе скоро иста само што отворот од напред се увеличува така да сега ѕелиот стамах е надвор.

Шегутот место во бела боја се јавува како прв и тоа без ракави и според боз никакви украси. Отворот на градите на шегутот знатно се увеличува така да стануе исто како кај чуната. Борчите постепено се губат и на нивно место се јавујат борчалиши од алаци за сејој ден или од свила и кадије за празници. Борчалишите се во иста форма како и борчите и се опашуваат во должина. Борчите или борчалишите се опашуваат пак под стамах. На ногите облочуват зиме вуени чорапи и или скоро се покријат со чончики најмалку на ѕијаки.

јат, а лете калци исто повеќе прки и илзе боси.

Косата ја мешлат со патец на среде и од щад едно приде. Се забрадуват со шамија чии красби се противат под гуша и се врзуват навад. Напред шамијата се става така да провога над брадата, а по некога ја покрила и устата.

Во работен ден редко може да се види жена со шегун. Повеќе идат по џупи која им служи како шегуни. Шегуиот е сега повеќе празнична премена.

Кога жалат жените место ракави од кошула носат чуши со долти ракави. Исто така носат и при гулник и црна шамија на главата.

Интересно е да девојчињата-чупите во работен ден се забрадуват така да шамијата ја пуштат над челото скоро до очите. Од доле шамијата ја покрива брадата и устата така да се гледат само очите и носот. На прашањето ми, зашто се забрадуваат така одговориша ми да така се пазат од сонцето, но не верувам да тоа е главната причина затоа што тие така се забрадуват и навечер кога нема сонце.

Жените од овој грај много пазат на дабриот изглед на целата си фигера. Слаба жена иерадо се гледа, а особено жена со танок струк. Затоа жените кои на се природно добели надокнадуват тоа со нарочни пригответни потпушки. На полојната ставале перниче а под него газарник исто пополнето перниче. Со тоа тие добивале фигура која била според нивниот вкус убава.

За денешната носија не може да се рече да е убава. Без никакви украси со длбокиот отвор до под стомах, до појасот и совчата до под стомах оддават впечатление на стално свечени и не-прибрани. На прашањето ми зашто се опашуват под стомахот а не на полојната одговориша ми да се опашуват така, оти така им личи. Јас мислам да тоа е дошло како начин кој би ги замитил жените при дигањето на тешини.

Машка носија - Старата носија денеска е совсем загубена. Старинската носија денеска скоро не може да се види. Единствен човек кого сретнав да носи уште старинска премена беше дедо Гудо-Трибун Андоновски од Царев двор, но и неговата премена беше така исклучителна да ни оддалеко не можеше да се разбере каква е кога е нова. Старинската носија во Преспа живи како спомен и та тој кај постарите луѓе. На баражата ми да ми покажат барем некој дел од старинската премена добивав секога одговор да памат, да не

се тутка снанте и друго.

Машкиот рувет се состои од кошула юја с од бело домашно платно. Затиловот и преднишите порано ги везеле но по касно тоа се изостава.

Над кошулатата облечуваве ѕлек кој бил од клашна уш краен со гајтани. Ѕлекот бил без ракави.

Вермеле исто од волнена клашна без ракави црно и украсено со гајтани.

Кусале со ракави од црна или сива клашна. По рано кусалишата биле со долги ракави кои биле обточени и завратени како капачиња.

Курдија од бела клашна долга до под колена. Курдијата ја имал терзија. Доле курдијата била широка и со много клин најни сопствена. Секој клин бил после обточен со гајтан. По ширината на курдијата се познажала и волата на човекот кон облекувачето. По кибарлиите и мераклиите правеле курдии со повеќе дујци. По касно после востанието курдиите се изменуват и се јавујат како при.

Мажите носеле исто така и гашти направени од бело домашно платно, а изнод нив бечви кои се вразувале со гакник кој бил много убаво изведен.

На полојната се опадувале со појас кој бил по рано далт, при и плотен како кај жените а подоцна црвен, ткаен широк една педа.

На појасот освен тоа ставале по младите и токи по 2-3 кај било слични како тие кај жените само биле поголеми. На градите си ставале и саати со долги кустети. Разбира се овој накит препагал на побогатите кои биле во састанување да го купат овој скап украс.

Зимно време кога било ладно за да се заштитат од студот над сите алишта облечувале гуња од клашна сива долга до пети. Истата гуња имала и јагулка која ја штити главата од студот. На ногите ставало "објала" направени од клашна со кој ги заштитувале ногите. На полојната преко појасот носеле "силав" и во него закачен пиштол и вејмриња.

Глава-Мажите деца носеле кратка коса која почнуе да ја сечат после првата година. Во овој крај се памети да се носело перчин или булка во старо време пред востанието. Но после перчините почнујат да се сечат и оние кој ги носеле уште се рачувале како по прости или по будали. Пред востанието

маките носеле долга коса да под уши која после пачнale да ја сечат. Како особен украс на маките се рачунале долги и густи мустаци. Мустаците ги пултале слободно да радат така големи да дури ги завратувале зад уши. Има случаи да лукето се колнеле во своите мустаци. Косе во тој крај било срамота и на такви луѓе се гледале со смајовражение.

На главата маките ставале бесови со долги пискули, апосле кога албанците наплезујат во овој крај и тоа бели, морни и црвени. По кечињата се познавало кон која нација прилагал човекот кај го носи. Белите кечиња биле однака на албанците а морните и црвените на турите. По додна се изостават кечињата и бесовете и се носат шапчиња привезени со жолто, црвено и др. Шапчињата ги куцувале во Ресен.

Долга брада редко се носела. Обично брадата е со пушта да расте кога се жали и тоа обично шест недели. Иначе много редко може да се види некој старец со подолга брада. Брадата не се бричи во леток и во поголеми празници оти не чини. Момчињата не се бричат додека не се оженат или срамота момче да се бричи.

На ногите облечували чораби плетени парени за помладите на два лара, а за постарите на еден или пак чорабите им биле козинени. Носеле и опинци од пресна свинска или говедска кожа или косек кој си ги правеле сами, а во празници носеле кондури.

Денешната машка носија е совсем едноставна. Машкот рулет сега совсем се разликува од тој кој бил порано.

Макитексега носат панталони или палвари од клашна сива или кафјава. Кошула била платнена без никакви украси. Палто исто како и панталоните скроено како и градските палта. На ногите носат чораби повеќе црни без украса и опинци во работни долови, а кондри какви ги купуват во град.

#### Носија за момчиња.

Дечка во Преспа се викат сите момчиња додека не се оженат. Дечјата носија се состои во кошула од бело или платно везено на ракавите и на затилокот. Елек направен од црна или црвена клашна долг до под појас. Појас ткаен црвен бечви исто како кај маките кој се вразуват со тајник кој е одека многу убаво изведен. На ногите обувале чораби на два шара и опинци направени од говедска кожа или косек исто

опинии направени од убава кокка слична на фон.

Сосем малите деца и женските и машките носеле долга кошула и антерииче црно поправено исто како чупата. Се опашуваат со појавче првено ткаено. Машките деца имле сосем гологлави, а женските се забрадувале со шамиче првоцо или боле.

За денешната носија во Преспа не може да се рече да е убава. Како женската така и машката не се украсени со никакви украси нити везови кое е прави носијата уште по проста и едноставна.

Денеска пак после ослободувањето почнуе од по младите да се најдешта и оваа носија. Распагањето на кукните за други, денешниот начин на живот донесуваат да се носијата е совсем напушта и заменуе са градска така да е честа појава да се видат жени облечени во бустани.

А. Антова

студент-етнолог



Lab 1 Rougja

252/15



252/16

G sp. 2 May 20



252/17

Сукн

Си. № 3.



Бодра



U. S. H Hyde

25248

